

1.	Наслов на наставниот предмет	ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ			
2.	Код	ДФ-114			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по социјална медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Прва/І	7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Раководител на катедрата: - Проф.др. Фимка Тозија Одговорен наставник: проф. д-р Елена Ќосевска *наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи знаењето за промоција на здравје и би требало да биде способен да: - да ги познава основните вредности на здравјето - да ја разбира промоцијата на здравје за менување на однесувањето и здрав животен стил - промовира здравје пред целна група на сите нивоа на здравствена заштита				
11.	Содржина на предметната програма: - Дефиниција на промоција на здравје, здравствена едукација и здравствена култура - Цели на промоција на здравје - Основни принципи на промоција на здравје - Основни методи за промоција на здравје - Здравствено воспитни средства - Подрачја на работа на промоција на здравје - Модел на менување на однесувањето – здрави животни стилови - Планирање и организацијаво промоција на здравје - Улога на промоцијата на здравје во решавање на јавно здравствени проблеми во заедница - Промоција на здравје и социјални детерминанти на здравје - Промоција на здравје кај ранливи групи				

	• Промоција на здравје и превенција на заразни болести • Промоција на здравје и превенција на незаразни болести • Промоција на орално здравје • Глобална промоција на здравје • Промоција на здравје во глобален и локален контекст • Улога на меѓународните организации и Владите • Иднината на глобална промоција на здравје			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари, семинарски задачи, групна работа			
13.	Вкупен расположив фонд на време		100 часови	
14.	Распределба на расположивото време		70 часови предавања, вежби и семинари 30 часови домашно учење	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часови
		15.2	семинари, тимска работа	40 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	30 часови
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Континуирани проверки		
		Завршен испит		мин.- макс. Усмен дел бодови 50- 70
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		мин. - макс. Семинарска работа бодови 10 - 20
	17.3	Активно учество		мин.-макс. Теоретска настава бодови 3 - 5 Практична настава бодови 3 - 5

18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф			
		од 60 до 68 бода	6 (шест) Е			
		од 69 до 76 бода	7 (седум) Д			
		од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц			
		од 85 до 92 бода	9 (девет) Б			
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата				
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Сетураман КР.	Комуникациски вештини во клиничката пракса	Табернакул	2010
		2	Донев Д., Спасовски М., Тозија Ф., Ќосевска Е.	Социјална медицина	УКИМ Медицински факултет Скопје	2013
	3	Донев Д., Ќосевска Е., Мирчевска Л., Велковски З., Стојановска В., Глигоров И., Ризова Е.	Промоција на здравјето и здравствено воспитание	Медицински факултет во печат	2013	
	22.2	Доплнителна литература				
Р.бр		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1		Donev D., Pavlekov G., Zaletel Kragelj L.	Health promotion and disease prevention	Hans Jacobs Publishing Company	2007	